



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

830
Sluzbeni vesnik 3R
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 16 декември 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 65

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 6,50 динари. — Претплата за 1983 година изнесува 1.425 динари. — Ров за рекламирање 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 228. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

774.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 декември 1983 година.

П бр. 317
16 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984

Член 1

Во Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/82), називот на законот се менува и гласи:

„Закон за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, и за

ослободување од обврската за издвојување на дел од девизниот прилив што ќе го оствари Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, за намените утврдени со сојузен закон“.

Член 2

По член 5 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 5а

За потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, може да се одобри привремен увоз на спортска опрема и на други стоки што ги увезува Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984.

Привремен увоз на спортска опрема и на други стоки од став 1 на овој член царинарницата може да одобри на определено време, но не подолго од девет месеци. Во оправдан случај, царинарницата може тој рок да го продолжи, но не подолго од две години.

Член 5б

На привремено увезените стоки од член 5а на овој закон не се плаќаат царина и други увозни давачки.“

Член 3

Во член 6 став 1 по зборот: „материјал“ се додаваат зборовите: „и привремен увоз на спортска опрема и на други стоки“.

Член 4

По член 8 се додаваат шест нови членови, кои гласат:

„Член 8а

Се ослободува од плаќање царина и други увозни давачки Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, на стоките што ќе ги прими бесплатно од странство како подарок или за рекламни цели.

Одредбите на став 1 од овој член се применуваат и врз стоките што заради обезбедување материјални услови за подготвување на југословенската репрезентација за настап на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, југословенските сојузи на спортските организации, носители на овие подготовки ќе ги примат бесплатно од странство како подарок или за рекламни цели.

Член 8б

Организацијата на здружен труд или заедницата врз која Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, ќе го пренесе правото на располагање со стоките од член 8а на овој закон, на тие стоки нема да плаќаат царина и други увозни давачки.

Ако организацијата на здружен труд односно заедницата го прснесе правото на располагање во поглед на стоките од став 1 на овој член врз друга организација или заедница пред истекот на рокот од пет години од денот кога Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, и го пренел тоа право, должна е да плати царина и други увозни давачки на вредноста на тие стоки.

Член 8в

Од плаќање царина и други увозни давачки ослободени се членките на југословенската радио-телевизија за увозот на специфична опрема која служи за потребите на ТВ центрите во рамките на средствата утврдени со Самоуправната спогодба за заедничко здружување и распределба на девизите, склучена помеѓу Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, и членките на југословенската радио-телевизија.

Член 8г

По исклучок од одредбите на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) како личен багаж, во смисла на овој закон, се сметаат спортските реквизити, техничката опрема и другите предмети што им се потребни на учесниците на XIV зимски олимписки игри за време на одржувањето на тие игри.

Ако личниот багаж од член 1 на овој член се дава за превоз, пријавувањето на тие стоки до царинарницата се врши со донесување на список во два примерока, во кој се назначува видот, вредноста и количеството на стоките што се пријавуваат.

Член 8д

На девизниот прилив што ќе го оствари Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, во 1983 и 1984 година, за потребите на олимписките игри, не се однесува обврската за издвојување на дел од остварениот девизен прилив за намените утврдени во Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83) и во Законот за плаќање во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/83).

Член 8е

Во олимпиското село „Мојмило“ и „Игман“, во хотелот „Сараево — Holiday inn“, во централниот прес-центар „Скендерија“ и во Новинарската населба „Добриња“ можат за продажба на стоки на странски лица да се отворат слободни царински продавници.

Слободни царински продавници можат да отворат организациите на здружен труд регистрирани за вршење на надворешнотрговски дејности кои со Организациониот комитет на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984, склучила договор за отворање на такви продавници и за користење на определен простор.

Стоките што им се продаваат на странските лица од став 1 на овој член за време на одржување на игрите, не подлежат на плаќање царина и други увозни давачки.

Поблиски прописи за отворањето на слободни царински продавници за продажба на стоки во нив, во смисла на став 1 од овој член, донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

775.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА КОНЗОРЦИУМОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ БАНКИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО, КАКО ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО

Се прогласува Законот за супергаранција на федерацијата за обврските на Конзорциумот на југословенските банки за финансирање на изградбата на трансјугословенскиот Автопат на братството и единството, како гарант по заемот од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на одделни делници на трансјугословенскиот Автопат на братството и единството, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 декември 1983 година.

П бр. 318

16 декември 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Бојо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА СУПЕРГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА КОНЗОРЦИУМОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ БАНКИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО, КАКО ГАРАНТ ПО ЗАЕМОТ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ДЕЛУМНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ОДДЕЛНИ ДЕЛНИЦИ НА ТРАНСЈУГОСЛОВЕНСКИОТ АВТОПАТ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО

Член 1

Федерацијата презема обврска, како супергарант, за обврските на Конзорциумот на југословенските банки за финансирање на изградбата на трансјугословенскиот Автопат на братството и единството, како гарант по заемот од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на одделни делници на трансјугословенскиот Автопат на братството и единството до износот од 6.136,750.000 динари, зголемен за износот на договорената камата и за трошоците на заемот.

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголеми односно намали за износот на курсната разлика ако се промени вредноста на пресметковната единица врз основа на која е утврдена височината на заемот.

Член 2

Федерацијата ги презема обврските од член 1 на овој закон под услов ако основната односно здружената банка на корисникот на заемот неотповикливо му гарантира на Конзорциумот на југословенските банки за финансирањето на изградбата на трансјугословенскиот Автопат на братството и единството дека, ако корисникот на заемот не ја изврши својата обврска најдоцна пет дена пред рокот на втасувањето на обврската спрема Европската инвестициона банка, основната односно здружената банка ќе ја изврши таа обврска.

Член 3

Ако корисникот на заемот или неговата основна односно здружена банка не ја изврши обврската од член 2 на овој закон, федерацијата, преку Народната банка на Југославија, ќе му обезбеди средства на Конзорциумот на југословенските банки за финансирањето на трансјугословенскиот Автопат на братството и единството за извршување на обврските по заемот за кој на Европската инвестициона банка ѝ дал гаранција.

Народната банка на Југославија во случајот од став 1 на овој член ќе ги примени спрема основната односно здружената банка на корисникот на заемот мерките предвидени во член 16 на Законот за плаќањата во конвертибилни девизи.

Член 4

Ако федерацијата, како супергарант, ги обезбеди средствата од член 1 на овој закон, републиките односно автономните покраини се обврзуваат дека ќе ѝ ги надоместат тие средства, и тоа секоја република односно автономна покраина — делот од средствата што го користела самоуправната интересна заедница за патишта од нејзината територија.

Ако републиката односно автономната покраина, во рок од 15 дена од денот кога ѝ е соопшчено дека федерацијата ја извршила обврската од член 1 на овој закон, не го пренесе соодветниот износ на средства врз федерацијата, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе го пренесе во корист на федерацијата соодветниот износ на средства од приходите на републиката односно на автономната покраина.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

776.

Врз основа на член 281 став 1 точка 7, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

имајќи предвид дека во сегашнава кризна ситуација во светското стопанство и во меѓународните економски односи е се произразена потребата на земјите во развој во решавањето на своите економски и други проблеми да се потпираат врз сопствените и колективните сили,

констатирајќи дека развивањето на економска соработка со земјите во развој е долгорочен и суштествен дел од политиката на неврзаноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и дека постои заеднички интерес таа соработка и натаму да се унапредува врз основите на рамноправност и обострана корист,

тргнувајќи од искуствата и резултатите што во остварувањето на економската соработка со земјите во развој се постигнати по усвојувањето на Резо-

луцијата на Сојузната скупштина за унапредување на економските односи со земјите во развој, во мај 1983 година,

имајќи предвид дека СФР Југославија според стопанската структура е упатена на развивање економска соработка со другите земји во развој и дека со тоа обезбедува постабилно, порамноправно и поефикасно вклучување на своето стопанство во меѓународната поделба на трудот,

настојувајќи, во согласност со својата положба и можностите, да придонесе за конкретизација и остварување на програмите за меѓусебна економска соработка усвоени на конференциите на неврзаните земји, посебно на Седмата конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји одржана во Њу Делхи, како и Групата 77 земји во развој,

тргнувајќи од Долгорочната програма за економска стабилизација,

Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 декември 1983 година, донесува

РЕЗОЛУЦИЈА**ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ****I**

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија констатира:

1. Ситуацијата во светот ја карактеризираат заострени политички и економски спротивности, трка во вооружување, сè поочигледни закани по мирот, политички притисоци и загрозување на суверенитетот, посебно на земјите во развој, натамошно продлабочување на разликите во стопанскиот развој помеѓу развиените и земјите во развој, како и сè подлабока криза на меѓународниот економски систем.

Земјите во развој се први на ударот на овие негативни движења и нивната положба во светското стопанство постојано се влошува. Сериозно се загрози стопанскиот и општиот развој во земјите во развој, при што во посебно тешка положба се најмалку развиените меѓу овие земји.

2. Свеста за сложеноста и негативните последици на сегашнава меѓународна економска ситуација постојано расте. И покрај вложените усилби на неврзаните и другите земји во развој, воспоставувањето на нов, поправеден и поефикасен меѓународен економски систем, поведувањето на глобални преговори за меѓународната економска соработка за развој и другите акции на меѓународен план се во стагнација. Противењето на одделни развиени земји, преку изградувањето на нов меѓународен економски поредок, да прифаќаат соодветни решенија и обидите на овие земји да се надминуваат тешкотиите во рамките на постојниот систем не само што не даваат резултати, туку водат во сè постри противречности и подлабока економска криза. Излез од сегашнава економска криза не може да се постигне со делумни решенија, туку со забрзан стопански развој на земјите во развој и со измена на постојните меѓународни економски односи.

При решавањето на своите исклучително тешки и постојано растечки тешкотии, земјите во развој сè поголема потпора бараат во индивидуалните и колективните сили. Во тој склоп сè повеќе јакнат и се прошируваат различните видови земно корисна еко-

номска билатерална и мултилатерална соработка, иако и таа значително заостанува зад реалните можности и потреби.

3. Во ваквата меѓународна економска ситуација, СФР Југославија, и самата земја во развој, вложува усилби за остварување на целите на политиката на неврзаноста на економски план, за јакнење на меѓусебната економска соработка на земјите во развој и за остварување на принципот на колективно потпирање врз сопствените сили, како незаменлив фактор на сопствениот забрзан развој. Во таа смисла СФР Југославија, заедно со другите земји во развој, доследно ќе се заложува за спроведување на одлуките и препораките на конференциите и состаноците на неврзаните земји и на Групата 77 земји во развој посебно: за поведување глобални преговори за меѓународна економска соработка, како најважна и сеопфатна задача на меѓународната заедница на планот на реструктурирањето на економските односи во светот; за решавање на прашањата за презадолженоста на земјите во развој; за натамошно зголемување на официјалната помош за развој; за стабилизирање на реалните извозни приходи на земјите во развој, особено од извозот на сировини; за суштинско зголемување на пристапот кон извоз од земјите во развој на пазарите на развиените земји; за конкретни мерки во областите што се од исклучително значење за стопанскиот развој на земјите во развој, особено што се однесува на поповолните услови за трансфер на технологија и за обезбедување финансиски средства за развој; за воспоставување ефикасна програма за давање помош во храна на оние земји во развој што се постојано соочени со појавите на глад, како и за преземање на конкретни мерки во корист на забрзаниот стопански и општествено-социјален развој на најмалку развиените земји во развој.

II

Заради натамошно развивање на економската соработка со земјите во развој, Собранието на СФР Југославија истакнува:

1. Економската соработка на СФР Југославија со земјите во развој, заснована врз принципите на рамноправност, уважување на заемните интереси и заедничка корист, е една од стратешките цели на нејзината надворешно-економска политика. Таа е значаен фактор на стопанскиот развој врз основа на остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација и суштествен услов за поупешно вклучување на југословенското стопанство во меѓународната поделба на трудот.

2. За да може економската соработка на СФР Југославија со другите земји во развој да биде што потрајна и поинтензивна и насочена кон заемни долгорочни интереси, таа треба да тргнува од принципите за кои неврзаните и другите земји во развој се залагаат во своите усилби за воспоставување на нов меѓународен економски поредок.

3. Економските потенцијали на земјите во развој даваат широки можности за успешен развој на економската соработка. Нивните увозни потреби и динамиката на ширење на нивните пазари се реални основи за ширење и унапредување на различните форми на меѓусебна соработка во областа на стоквијата размена, инвестиционата изградба, финансиско-банкарската, научно-техничката и друга соработка. Стопанствата на овие земји можат да понудат низа производи потребни на југословенското стопанство, при што и југословенското стопанство е во состојба да придонесе за подинамичен стопански и друг развој на овие земји, посебно во областа на

проектирањето и инвестиционата изградба, бродоградбата, машиноградбата, електромашиноградбата, електростопанството, геолошките истражувања, рударството и земјоделството, во кои југословенските организации на здружен труд постигнаа значајни резултати, достигнуаа високо ниво на продуктивност и се афирмираа на светскиот пазар. На тој начин како и со заеднички вложувања и развивање на посложени форми на соработка, се создаваат поповолни услови за заедничко вклучување во меѓународните економски текови.

4. Иако се постигнати видни резултати во економската соработка со земјите во развој, кои придонесоа и придонесуваат за вкупен развој на југословенското стопанство, ни приближно не се искористени можностите што ги даваат меѓусебните добри односи, воспоставената доверба, комплементарноста на стопанството на СФР Југославија и на повеќето земји во развој, широчината и потребите на пазарите и заедничките интереси. Овие резултати можеа да бидат поголеми ако беше попотполно спроведувана политиката на Собранието на СФРЈ за унапредување на економската соработка со земјите во развој.

Заради позначително зголемување на учеството на земјите во развој во вкупната економска соработка на СФР Југославија со странство, треба да се доградат решенија во стопанскиот систем, да се води таква економска политика и да се донесат поттикнувачки мерки што ќе обезбедат стабилни услови за работење и траен економски интерес на здружениот труд за долгорочна соработка со партнери од земјите во развој.

5. Паралелно со развивањето на билатералните економски односи, СФР Југославија и натаму активно ќе дејствува и ќе дава овој придонес за реализација на мултилатералните акции прифатени во Движењето на неврзаните земји и од Групата 77 земји во развој. Во тој поглед посебно ќе се заложат за што побрзо воспоставување на глобален систем на трговски преференцијали за јакнење на соработката помеѓу претпријатијата во јавна сопственост, за основање на Банка на земјите во развој, како и за развивање на други конкретни мултилатерални форми на соработка во областа на трговијата, енергијата, сообраќајот, сировините, индустријализацијата, науката и технологијата, храната и земјоделството, пазарите и во други области. Во рамките на мултилатералната соработка ќе ги поддржува иницијативите за соработка на земјите во развој врз трипартитна регионална и меѓурегионална основа.

III

Собранието на СФРЈ ги утврдува следните приоритетни правци за акции и мерки за развивање на економската соработка со земјите во развој:

1. Во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација, да се разработи стратегијата на развојот на економската соработка со земјите во развој. Во рамките на таа стратегија да се обезбеди попотполно согледување на обостраните потреби и разработка на нови и поефикасни форми на соработка, врз принципите на неврзаната политика и на новиот меѓународен економски поредок.

2. Да се проширува економската соработка на поголем број земји во развој и, особено, на оние земји во кои обострано се најповолни условите за нејзино развивање.

3. Да јакне улогата на организациите на здружен труд во утврдувањето и спроведувањето на политиката за економска соработка со земјите во развој. Во организациите на здружен труд да се обезбеди планирање на оваа соработка врз долгорочни основи.

4. Заради поголемо поттикнување на економската соработка со земјите во развој да се доградат постојните решенија и механизми во стопанскиот систем, во согласност со интересите на организациите на здружен труд и со специфичностите на пазарите на овие земји. Притоа, на организациите на здружен труд да им се обезбедат стабилни услови за работење со партнери од земјите во развој. При донесувањето мерки на тековната и долгорочната економска политика, особено во надворешно-трговскиот и девизниот систем, да се води сметка за потребата од натамошно унапредување на соработката со земјите во развој.

5. Да му се дава приоритет на воспоставувањето на трајни посложени форми на соработка, особено на оние што придонесуваат за долгорочно поврзување на стопанството на СФР Југославија и на стопанствата на другите земји во развој. За таа цел да се поттикнуваат различни форми на индустриската и друга кооперација, заеднички вложувања, пренесување на достигнуањата на науката, техниката и технологијата и заедничко користење на природните извори, вклучувајќи го мирољубивото користење на нуклеарната енергија. Посебно да се поттикнуваат новите активности на организациите на здружен труд што придонесуваат за развивање и проширување на заедно корисната соработка со земјите во развој.

6. Со решенија во системот на економските односи со странство и со мерки на надворешнотрговската, девизната, царинската и даночната политика да се овозможи и поттикнува основање на сопствени и мешовити претпријатија во земјите во развој, како и основање на мешовити претпријатија со овие земји во СФР Југославија, посебно во областа на производството. За таа цел, особено, да се обезбедуваат неопходни средства за основање на нови сопствени и мешовити претпријатија, да се одобруваат поповолни услови за кредитирање и да се дава поповолен третман за увоз на стоки од таквите претпријатија.

7. Напоредо со развивањето на различни форми и области на деловната соработка со земјите во развој, СФР Југославија, при изработката на концепцијата за развој и изборот на долгорочна програмска ориентација до 2000-та година, ќе ги земе предвид долгорочните развојни програми на овие земји, заради создавање и искористување на условите за трајна меѓусебна поделба на трудот.

8. Да се обезбедат такви форми на организирањост и координација на акциите на организациите на здружен труд што ќе овозможат ефикасно извршување на обврските спрема партнери од земјите во развој. Со поделба на трудот помеѓу одделни учесници на оваа соработка да се обезбеди сите фази и активности, од испитувањето на пазарот до реализацијата на конкретната работа, да бидат претходно цврсто договорени во земјата, како од становиште на единствените интереси така и од становиште на заедничкото вршење работа во други земји. Во рамките на Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и на автономните покраини, општите здруженија, деловните заедници, како и на интересните заедници за економски односи со странство, да се поттикнува самоуправното поврзување на организациите на здружен труд во вид на пулови и конзорциуми и,

врз тие основи, да се обезбеди квалитативно посодржајна и подолгорочна соработка со стопанствата на овие земји.

9. Во процесот на унапредување на надворешнотрговската мрежа во земјите во развој, особено внимание да му се посвети на нејзиното проширување во поголем број земји, на адекватниот распоред по одделни региони и земји, како и на изборот на кадрите и нивната оспособеност. Да се обезбеди подобро функционирање на вкупната надворешно-економска мрежа во земјите во развој и нејзина поголема поврзаност со организациите на здружен труд и со нивните асоцијации во земјата. Во рамките на тоа, да се преиспита и работата на заедничките стопански претставнишва основани во овие земји. Да се преземат и мерки за поголемо присуство на мрежата од земјите во развој на југословенскиот пазар. Да се развива соработката на стопанските комори, разновидните форми на контакти со партнери во земјите во развој и да се одржуваат обичаите на добро работење.

10. Посебно внимание да му се посвети на изградувањето на адекватен информативен систем и на решавањето на прашањето во врска со финансиските средства за негово функционирање. Врз таа основа да се обезбеди систематско истражување на пазарот на земјите во развој и нивните развојни планови, заради поцелосно запознавање на специфичностите на тие стопанства, вклучувајќи ја и законската регулатива и деловната практика. Да се обезбеди и подобро запознавање на земјите во развој со производствените и техничко-технолошките можности на југословенското стопанство, што се уште се недоволно познати. Да се поттикнува учеството на организациите на здружен труд на саемиите и стопанските манифестации во земјите во развој, како и нивното учество на саемиите и манифестациите во СФР Југославија. Да се преземат и мерки за подобрување на системот на меѓусебно информирање со земјите во развој.

11. Заради натамошно развивање на стоковната размена и нејзино урамнотежување, да се разработат долгорочни програми за размена со главните економски партнери меѓу земјите во развој, а во рамките на секцијата на Стопанската комора на Југославија да се формираат извозно-увозни пулови и конзорциуми на организациите на здружен труд и банките заинтересирани за соработка со партнери од овие земји. Да се поттикнува меѓусебното кредитирање на стоковната размена, трансферот на технологија, заедничкото производство и заедничките истапувања на трети пазари во врска со работите на извозот, увозот и изведувањето инвестициони работи.

Да се создаваат услови за зголемување на обемот и за измена на структурата на увозот од земјите во развој во корист на производите од повисоките фази на обработка, посебно на индустриските производи, да се олеснува пристапот на стоки од овие земји на југословенскиот пазар и размена на основните сировини да се обезбеди по пат на долгорочни аранжмани и заеднички вложувања.

Со мерките на економската политика да се обезбеди доследна примена на интегралната програма во областа на примарните производи, во согласност со обврските што СФР Југославија ги прифати во рамките на Групата 77 земји во развој, на УНКТАД и ГАТТ.

12. Имајќи ги предвид економските проблеми на СФР Југославија и на повеќето други земји во развој, посебно при обезбедувањето на неопходни финансиски средства, да се приспособуваат механизмите за плаќање и, во тие рамки, да се користат можностите што ги даваат различни видови компензациони, паралелни, бартер и слични работи, доколку се од заеднички интерес.

13. Да се поттикнува ангажирањето на организациите на здружен труд во земјите со развој при давањето консалтинг и инженеринг услуги, проектирањето и изведувањето инвестициони работи и да се преземаат мерки заради зголемено вградување на југословенска опрема и материјали во тие работи.

Преку Југословенската банка за меѓународна економска соработка да им се овозможи на организациите на здружен труд вклучување во реализацијата на поголеми инвестициони проекти и на комплетни објекти во земјите во развој. За таа цел, да се обезбеди комплетно и комплексно согледување на сите услови, посебно на ефикасноста на вложувањата, а со планирање на вкупните интереси и видови соработка со одделни земји и региони на земјите во развој да се постигне поголема заемна поврзаност и меѓусебна координација на учесниците, така што нивото и структурата на вкупната економска соработка да овозможи поголема сигурност и долгорочни стабилни резултати од обостран интерес.

Да се пријде кон изработка на долгорочна програма за кредитирање на работите во земјите во развој и адекватно да се решаваат отворените прашања во врска со стабилните, квалитетни и со планот предвидени износи на средства за дополнително кредитирање и обезбедување извоз на југословенска опрема и за изведување на инвестициони работи.

Тргувајќи од техничко-технолошките можности на СФР Југославија и од финансиските можности на одделни земји во развој, да се развиваат формите на заедничката соработка во трети земји во развој на инвестиционен план.

Да се разработат формите за поефикасно вклучување на организациите на здружен труд во изведувањето проекти што во земјите во развој се финансираат од меѓународни и регионални финансиски извори и, во согласност со можностите, да се обезбедуваат средства за партиципација на СФР Југославија во пополнувањата на капиталот и специјалните фондови на тие институции.

14. Во соработка со земјите во развој во областа на земјоделството, треба да се поттикнуваат долгорочните форми на поврзување, посебно: трансферот на југословенска технологија врз основа на високите научни резултати што се постигнати во производството на пченка, пченица, маслодајни култури; шеќерна репка, градинарството и овоштарството; изградбата на агроиндустриски комбинати; современиот инженеринг; пренесувањето на искуствата и знаењата од областа на организирањето на земјоделското производство; школувањето и обуката на кадри од овие земји; натамошниот пласман на земјоделска механизација, опрема и преработувачки капацитети и, особено, да се согледаат можностите долгорочно да се договори производство на земјоделски производи во СФР Југославија за потребите на одделни земји во развој и, во тие земји, производство за потребите на СФР Југославија, врз база на заеднички утврдени програми и можности, меѓусебна поделба на трудот, компаративни предимства и заеднички интереси. Да зајакне соработката во заедничките маринско-рибарски истражувања, како и заедничките активности во ловот на риба, нејзината преработка и дистрибуција.

15. Да се интензивира соработката со земјите во развој во областа на поморскиот, воздушниот, друмскиот и поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соработка, посебно врз основа на давање консултантски услуги, образование на кадри, воспоставување заеднички транспортни претпријатија и други форми на мешовити вложувања, заедничка изградба на бродови за потребите на овие земји и на СФР Југославија, како и организирање на заеднички линиски сервиси. Да се создадат материјални

и системски предуслови за формирање на дистрибутивни центри на територијата на СФР Југославија за натамошен пласман на стоките на земјите во развој на југословенскиот и на други странски пазари.

16. Развивајќи ја финансиско-банкарската соработка со земјите во развој, да се создаваат можности за натамошно ширење и развој на вкупната економска соработка со овие земји. Во таа смисла да се утврди и оствари заедничката политика за развој на односите со банките од овие земји, да се унапредуваат различните видови на плаќања, на кредитна соработка, на кореспондентско, контокорентно и гаранциско работење, да се склучуваат меѓубанкарски аранжмани, да се создаваат услови и да се поттикнува формирањето на заедничките финансиски институции во земјите во развој и во СФР Југославија, односно да јакнат другите, посебно потрајните и покомплексни форми на меѓубанкарското поврзување.

17. Натаму да се развива меѓусебната економска, технолошка и научно-техничка соработка со земјите во развој во областите што непосредно придонесуваат кон јакнење на безбедноста, на одбранбените способности и кон зачувување на независноста.

18. Со решенија во стопанскиот систем и со мерки на економската политика да јакне економската заинтересираност на организациите на здружен труд и да се поттикнува соработката со земјите во развој и во други области: туризмот, во областа на стандардизацијата, мерењето и контролата на квалитетот на производите, развојот на кадрите, здравството, науката, културата, трудот, спортот, информациите, образованието и социјалната политика, како суштествен услов за проширување на економската соработка.

19. Да зајакнат активностите врз склучувањето билатерални меѓудржавни спогодби со кои се уредуваат прашањата значајни за соработката на организациите на здружен труд со партнери во земјите во развој, како што се спогодбите за избегнување на двојно оданочување, за социјално осигурување, заштита на инвестициите од некомерцијални ризици, конзуларните конвенции итн.

20. Во областа на научно-техничката соработка, на билатерален и мултилатерален план, да се обезбеди нејзино поголемо поврзување со економската соработка, односно да се развиваат оние форми на научно-техничка соработка што придонесуваат кон реализација на усвоените развојни проекти (како што се: тимското ангажирање на стручњаци, заедничките научни и технолошки истражувања, непосредната научно-техничка и деловно-техничка соработка на заинтересираните институции итн.). Посебно внимание да му се посвети на заедничкото организирање и на меѓусебниот трансфер на современа технологија.

Во рамките на заедничките програми и на помошта во школувањето и стручното усовршување, поголемо внимание да им се посвети на аранжманите за обука на кадрите, на организирањето специјализирани курсеви и семинари во оние области во кои СФР Југославија и другите земји во развој постигнале соодветни компаративни предимства. Повеќе да се ориентираме кон практична обука на кадрите во самите земји во развој. Во поголема мера да се вклучиме во формите на научно-техничката соработка, што во земјите во развој се реализираат во рамките на системот на Организацијата на обединетите нации. Во рамките на научно-техничката соработка со земјите во развој, да јакне соработката со одделни развиени земји.

21. Да зајакне активността и улогата на научно-истражувачките институции во развивањето на

економската соработка со земјите во развој, во најтесна соработка со организациите на здружен труд. Да се обезбедат материјални услови за континуирано истражување на проблематика на економските односи на СФР Југославија со земјите во развој. Едновременно, да се создаваат услови за јакнење на врските на научноистражувачките институции од СФР Југославија и од другите земји во развој.

22. Развивањето на економската соработка со земјите во развој бара поефикасно ангажирање на органите и организациите на федерацијата, на републиките и автономните покраини, заради обезбедување услови за пошироко и подолгорочно поврзување на организациите на здружен труд со стопанските организации на земјите во развој. Да се развиваат различни форми на меѓудржавни контакти, што ефикасно и рационално овозможуваат реализација на заедничките економски интереси. Да се унапредува работата на мешовитите комитети, одбори и комисии за унапредување на економската и научно-техничката соработка со земјите во развој и да се обезбеди континуирано и навремено информирање на организациите на здружен труд за резултатите од овие и други контакти.

23. Натаму да јакне економската улога на дипломатско-конзуларните претставништва во земјите во развој. Тие мораат повеќе да придонесуваат кон развивањето на економската соработка со овие земји и за тоа кадровски да се оспособат. Во таа смисла, еден од најважните критериуми за оценка на работата на дипломатско-конзуларните претставништва треба да бидат резултатите остварени на планот на економската соработка.

24. Да се спроведува и натаму да се разработува принципот во трговските, инвестиционите или други работи со земјите во развој и, посебно, со најмалку развиените меѓу нив, покрај заемните економски интереси, да постојат и елементи на разбирање, солидарност и поддршка на стопанскиот и вкупниот општествен развој на односната земја.

25. Да се продолжи со давањето различни видови помош на најмалку развиените земји во развој, помеѓу другото: со давање посебни олесненија во финансирањето на нивните развојни студии и проекти, со пренос на технологија под соодветни поволни услови, со давање техничка помош, со преференцијален третман на увозот на нивни стоки, односно со давање други видови директна непосредна помош. Да се унапредува работата на Фондот за солидарност со неврзаните земји и со земјите во развој низ поефикасно и поцелосно користење на расположливите средства. И натаму поголемиот дел од помошта да се насочува кон приоритетните програми за стопански и општествен развој на земјите кориснички на помошта. Притоа, да се обезбеди давањето помош да биде и во функција на јакнењето на економската соработка со тие земји.

IV

Собранието на СФР Југославија ги повикува органите и организациите на федерацијата, на републиките и автономните покраини, стопанските комори и организациите на здружен труд, односно нивните здруженија, во согласност со своите овластувања, да донесат сопствени програми за развивање и поттикнување на економската соработка со земјите во развој, во согласност со ставовите утврдени во оваа резолуција.

Сојузниот извршен совет ќе ја разработи стратегијата и ќе донесе посебна програма на мерки за поттикнување на економската соработка со земјите во развој и, за таа цел, ќе предложи доградба на решенијата и механизмите во стопанскиот систем.

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и сојузните организации ќе ги усогласат мерките и активностите што ги преземаат на планот на унапредување на економската соработка со земјите во развој со обврските што произлегуваат од документите на Организацијата на обединетите нации, на неврзаните земји и на Групата 77 земји во развој.

Сите носители на економската соработка со земјите во развој и, посебно, организациите на здружен труд, ќе пријдат кон планирање на оваа соработка во рамките на своите планови за развој. Во Општествениот план за развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и во годишните резолуции за спроведувањето на тој план ќе се вградат целите и задачите за развивање и поттикнување на економската соработка со земјите во развој, утврдени со оваа резолуција. Тоа треба да се вгради и во резолуциите за општествено-економскиот развој и економската политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1984 и 1985 година.

Соборот најмалку еднаш годишно ќе ги разгледува резултатите од економската соработка со земјите во развој, а неговите работни тела редовно ќе го следат остварувањето на утврдената политика во оваа област.

26. Оваа резолуција ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 329
16 декември 1983
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАНАМА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАНАМА

I

Се отповикува

Анто Топали од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Панама.

II

Се назначува

Светислав Вујовиќ, началник на Управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за из-

вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Панама.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 22
1 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с.р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

За помошник-директор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи се назначува Рудолф Видетич, досегашен директор на Заедничкото стопанско претставништво во Јапонија.

С. п. п. бр. 364
16 ноември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Новинската агенција Танјуг („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА ТАНЈУГ

Се разрешува од должноста директор на Новинската агенција Танјуг Александар Бакчевиќ, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 916
16 ноември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

За помошник директор на Сојузното биро за работи на вработувањето се назначува Милош Церовиќ, досегашен советник на директорот на тоа сојузно биро.

С. п. п. бр. 1070
16 ноември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија се назначува Јоже Сној, досегашен шеф на Претставништвото на Emone Commerce во Братислава.

С. п. п. бр. 1195
16 ноември 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

774. Закон за измени и дополненија на Законот за ослободување од плаќање царина и други увозни давачки на увозот на опрема и репродукционен материјал за потребите на одржувањето на XIV зимски олимписки игри, Сараево 1984 — — —	1721
775. Закон за супергаранција на Федерацијата за обврските на Конзорциумот на југословенските банки за финансирање на изградбата на трансјугословенскиот Автопат на братството и единството, како гарант по заомот од Европската инвестициона банка за делумно финансирање на изградбата на одделни делници на трансјугословенскиот Автопат на братството и единството — — — — —	1722
776. Резолуција за развивање на економската соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со земјите во развој — — — — —	1723
Укази — — — — —	1727
Назначувања и разрешувања — — — — —	1728

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.